

Службен весник

на Република Македонија

Број 208

24 ноември 2016, четврток

година LXXII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
4658. Програма за обесштетување на дете кое е жртва или е оштетено со дејствие кое со закон е предвидено како кривично дело на насилство и на други акти на индивидуално или групно насилство, за 2017 година.....	2	4663. Решение за забрана на увоз и транзит на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и диви птици по потекло од Данска.....	5
4659. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на образецот на службената легитимација на инспекторот за културно наследство, начинот на нејзиното издавање и одземање и изгледот на знакот на инспекциската служба во Управата за заштита на културното наследство.....	2	4664. Решение за забрана на увоз и транзит на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и диви птици по потекло од Израел.....	6
4660. Листа за изменување на Листата на категоризирани спортисти-Спортска надеж.....	5	4665. Решение за забрана на увоз и транзит на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и диви птици по потекло од Холандија.....	6
4661. Решение за изменување на Решението за забрана на увоз и транзит на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и диви птици по потекло од Унгарија.....	5	4666. Решение за забрана на увоз и транзит на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и диви птици по потекло од Шведска.....	6
4662. Решение за забрана на увоз и транзит на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и диви птици по потекло од Австрија.....	5	4667. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	6
		4668. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	7
		4669. Правилник за формата и содржината на обрасците на безбедносните прашалници и на безбедносните сертификати.....	8
		Огласен дел.....	1-72

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА**4658.**

Врз основа на член 151 став 2 од Законот за правда за децата („Службен весник на Република Македонија“ бр.148/13) министерот за правда, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ОБЕСШТЕТУВАЊЕ НА ДЕТЕ КОЕ Е ЖРТВА ИЛИ Е ОШТЕТЕНО СО ДЕЈСТВИЕ КОЕ СО ЗАКОН Е ПРЕДВИДЕНО КАКО КРИВИЧНО ДЕЛО НА НАСИЛСТВО И НА ДРУГИ АКТИ НА ИНДИВИДУАЛНО ИЛИ ГРУПНО НАСИЛСТВО, ЗА 2017 ГОДИНА

I

Со оваа програма се обезбедуваат средства за обесштетување на дете кое е жртва или е оштетено со дејствие кое со закон е предвидено како кривично дело на насилство и на други акти на индивидуално или групно насилство, за 2017 година.

Средствата за реализација на оваа програма се обезбедуваат во Буџетот на Република Македонија за 2017 година, раздел 07001 – Министерство за правда, Програма 10 – Администрација, Категорија 46 – субвенции и трансфери, расходна ставка 464 – Разни трансфери.

II

Средствата од делот I од оваа програма ќе се користат за обесштетување на дете кое е жртва или оштетено со дејствие кое со закон е предвидено како кривично дело на насилство и на други акти на индивидуално или групно насилство, согласно одредбите од Законот за правда за децата.

За реализација на оваа програма од Буџетот на Република Македонија, односно Министерството за правда одобрени се 500.000,00 денари.

III

Исплатите на обесштетувањата врз основа на оваа програма, од страна на Министерството за правда се реализираат најдоцна до 30 дена по добивањето на решението за исплата на обесштетување од надлежен суд.

IV

За начинот и динамиката на реализирање на оваа програма се грижи Министерството за правда.

V

Министерството за правда до Владата на Република Македонија доставува извештај за реализација на користењето на средствата од оваа програма, во кој ќе бидат опфатени постигнатите резултати и финансиски показатели, како и образложението за евентуалните отстапувања од планираните активности, најдоцна до 31 јануари 2018 година.

VI

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 01 јануари 2017 година.

Бр. 23-4230/1

16 ноември 2016 година

Скопје

Министер за правда,

Валдет Цафери, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА**4659.**

Врз основа на член 167 став (5) од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15 и 39/16) и член 45 став (8) од Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/10, 162/10, 157/11, 147/13, 41/14, 33/15, 193/15 и 53/16) министерот за култура донесе

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ИНСПЕКТОРОТ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНОТО ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ И ИЗГЛЕДОТ НА ЗНАКОТ НА ИНСПЕКЦИСКАТА СЛУЖБА ВО УПРАВАТА ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на образецот на службената легитимација на инспекторот за културно наследство, начинот нејзиното издавање и одземање и изгледот на знакот на инспекциската служба во Управата за заштита на културно наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 100/16), во член 3 во ставот 2 зборовите: „министерот за култура“ се заменуваат со зборовите: „директорот на Управата за заштита на културното наследство“.

Ставот 3 се менува и гласи:

„На првата и втората задна страна на легитимацијата е отпечатен текст на одредбите од Законот за заштита на културното наследство кои се однесуваат на овластувањата на инспекторот за културно наследство.“

Член 2

Прилогот се заменува со нов Прилог, кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 52-9949/3

21 ноември 2016 година

Скопје

Министер за култура,

д-р Елизабета Канческа-Милевска, с.р.


Прилог




(прва предна страна)



(втора предна страна)




(прва задна страна)



(втора задна страна)



(предна страна на кожен повез)



(задна страна на кожен повез)

АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ

4660.

Врз основа на член 8 став (1) од Уредбата за условите, критериумите и начинот на доделување на категорија спортист – Спортска надеж („Службен весник на Република Македонија“ бр. 127/08 и 107/121), директорот на Агенцијата за млади и спорт, објавува

Л И С Т А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА КАТЕГОРИЗИРАНИ СПОРТИСТИ-СПОРТСКА НАДЕЖ

Во Листата на категоризирани спортисти – Спортска надеж („Службен весник на Република Македонија“ бр. 162/16), кај спортистот под реден број 59., зборовите: „Сара Роберт Петровска, роден 05.06.1998г. во Скопје“ се бришат.

Кај спортистот под реден број 60., зборовите: „Давид Игор Георгиев, роден 30.06.1997г. во Скопје“ се бришат.

Кај спортистот под реден број 175., зборовите: „Александар Бобан Стошиќ, роден 1.1.1997г., во Боеблинген, Германија“, се заменуваат со зборовите: „Александар Бобан Стошиќ, роден 6.4.1997г., во Боеблинген, Германија“.

Кај спортистот под реден број 184., зборовите: „Антониј Марјан Симоновски, роден 25.2.2002г., во Скопје“, се заменуваат со зборовите: „Антониј Марјан Симоновски, роден 25.5.2000г., во Скопје“.

Кај спортистот под реден број 191., зборовите: „Лидија Наум Синадиновска, роден 9.10.2000г., во Битола“, се заменуваат со зборовите: „Лидија Наум Симјановска, роден 9.10.2000г., во Битола“.

Кај спортистот под реден број 343., зборовите: „Ангела Коста Мојсовска, роден 25.12.1999г., во Скопје“, се заменуваат со зборовите: „Ангела Коста Мојсовска, роден 25.12.1998г., во Скопје“.

Кај спортистот под реден број 377., зборовите: „Максим Дејан Митровски, роден 14.11.1999г., во Скопје“, се заменуваат со зборовите: „Максим Дејан Митровски, роден 6.8.2006г., во Скопје“.

Бр. 08-1037/8
21 ноември 2016 година
Скопје

Директор,
м-р **Марјан Спасески**, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

4661.

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ЖИВИНА И ДИВИ ПТИЦИ, КАКО И ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВИНА И ДИВИ ПТИЦИ ПО ПОТЕКЛО ОД УНГАРИЈА

Член 1

Во Решението за забрана на увоз и транзит на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и диви птици по потекло од Унгарија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 204/16), во член 1 ставот 1 се менува и гласи:

„Со ова решение се забранува увоз и транзит на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и диви птици заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија кои потекнуваат од следните региони во Унгарија:

- Бекеш,
- Бакс-Кискун, и
- Ксонград.“

Член 2

Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02 – 5260/3
16 ноември 2016 година
Скопје

Директор на Агенција
за храна и ветеринарство,
м-р **Зоран Поповски**, с.р.

4662.

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ЖИВИНА И ДИВИ ПТИЦИ, КАКО И ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВИНА И ДИВИ ПТИЦИ ПО ПОТЕКЛО ОД АВСТРИЈА

Член 1

Со ова решение се забранува увоз и транзит на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и диви птици заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија кои потекнуваат од зона во радиус од 10 км од местото Брегенз во Австрија.

Забраната од став 1 на овој член се применува на месо од живина и диви птици како и производи и нуспроизводи од живина и диви птици за пратки кои се произведени по 9 ноември 2016 година.

Член 2

Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02 – 5348/1
16 ноември 2016 година
Скопје

Директор на Агенција
за храна и ветеринарство,
м-р **Зоран Поповски**, с.р.

4663.

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ЖИВИНА И ДИВИ ПТИЦИ, КАКО И ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВИНА И ДИВИ ПТИЦИ ПО ПОТЕКЛО ОД ДАНСКА

Член 1

Со ова решение се забранува увоз и транзит на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и диви птици заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија кои потекнуваат од зона во радиус од 10 км од градот Копенхаген и следните региони во Данска:

- Вордингборг,
- Роскилде,
- Фаборг – Мидтфун,и
- Сендерборг.

Забраната од став 1 на овој член се применува на месо од живина и диви птици како и производи и нус-производи од живина и диви птици за пратки кои се произведени по 9 ноември 2016 година.

Член 2

Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02 – 5349/2
16 ноември 2016 година
Скопје

Директор на Агенција
за храна и ветеринарство,
м-р **Зоран Поповски**, с.р.

4664.

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ЖИВИНА И ДИВИ ПТИЦИ, КАКО И ПРОИЗВОДИ И НУС-ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВИНА И ДИВИ ПТИЦИ ПО ПОТЕКЛО ОД ИЗРАЕЛ

Член 1

Со ова решение се забранува увоз и транзит на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и диви птици заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија кои потекнуваат од регионот на Северен Израел.

Забраната од став 1 на овој член се применува на месо од живина и диви птици како и производи и нус-производи од живина и диви птици за пратки кои се произведени по 9 ноември 2016 година.

Член 2

Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02 – 5375/1
16 ноември 2016 година
Скопје

Директор на Агенција
за храна и ветеринарство,
м-р **Зоран Поповски**, с.р.

4665.

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ЖИВИНА И ДИВИ ПТИЦИ, КАКО И ПРОИЗВОДИ И НУС-ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВИНА И ДИВИ ПТИЦИ ПО ПОТЕКЛО ОД ХОЛАНДИЈА

Член 1

Со ова решение се забранува увоз и транзит на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и диви птици заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија кои потекнуваат од зона во радиус од 10 км од градот Моникендам во Холандија.

Забраната од став 1 на овој член се применува на месо од живина и диви птици како и производи и нус-производи од живина и диви птици за пратки кои се произведени по 8 ноември 2016 година.

Член 2

Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02 – 5376/1
16 ноември 2016 година
Скопје

Директор на Агенција
за храна и ветеринарство,
м-р **Зоран Поповски**, с.р.

4666.

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ЖИВИНА И ДИВИ ПТИЦИ, КАКО И ПРОИЗВОДИ И НУС-ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВИНА И ДИВИ ПТИЦИ ПО ПОТЕКЛО ОД ШВЕДСКА

Член 1

Со ова решение се забранува увоз и транзит на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и диви птици заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија кои потекнуваат од регионот Скандинавија во Шведска.

Забраната од став 1 на овој член се применува на месо од живина и диви птици како и производи и нус-производи од живина и диви птици за пратки кои се произведени по 10 ноември 2016 година.

Член 2

Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02 – 5377/1
16 ноември 2016 година
Скопје

Директор на Агенција
за храна и ветеринарство,
м-р **Зоран Поповски**, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4667.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги МИНКА-ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 22.11.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги МИНКА-ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје, со седиште на ул. Васил Ѓоргов бр.28-3/4, Скопје, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од хидроелектроцентралата „МХЕЦ БРЕГАЛНИЦА“ со реф.бр.329, со инсталирана моќност од 684 kW и со локација на водотекот на река Брегалница, на КП.бр.3717, КО Пехчево, Општина Пехчево.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги МИНКА-ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје, со седиште на ул. Васил Ѓоргов бр.28-3/4, Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-197;

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕЦ БРЕГАЛНИЦА“ со реф.бр.329;

- податоци за локација на електроцентралата: на водотекот на река Брегалница, на КП.бр.3717, КО Пехчево, Општина Пехчево;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 684 kW (една генераторска единица со моќност од 684 kW);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 2.936.929 kWh;

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ БРЕГАЛНИЦА“ со реф.бр.329, УП1 бр. 08-73/15 од 8.7.2015 година, односно се одобрува користење на повластените тарифи за одделните блокови, според следната табела:

Блок	Количина на испорачана електрична енергија по блокови (kWh)	Повластена тарифа за испорачаната електрична енергија по блокови (€€/kWh)
I	≤ 85.000	12,00
II	> 85.000 и ≤ 170.000	8,00
III	> 170.000 и ≤ 350.000	6,00
IV	> 350.000 и ≤ 700.000	5,00
V	> 700.000	4,50

- период на користење на повластената тарифа: 20 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-73/16
22 ноември 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

4668.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги МИНКА-ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 22.11.2016 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги МИНКА-ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје, со седиште на ул. Васил Ѓоргов бр.28-3/4, Скопје, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ БРЕГАЛНИЦА“ со реф.бр.329, со инсталирана моќност од 684 kW и со локација на водотекот на река Брегалница, на КП.бр.3717, КО Пехчево, Општина Пехчево.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги МИНКА-ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје, со седиште на ул. Васил Ѓоргов бр.28-3/4, Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-197;

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕЦ БРЕГАЛНИЦА“ со реф.бр.329;

- податоци за локација на електроцентралата: на водотекот на река Брегалница, на КП.бр.3717, КО Пехчево, Општина Пехчево;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 684 kW (една генераторска единица со моќност од 684 kW);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 2.936.929 kWh;

- датум на престанок на важење на ова решение: 29.11.2036 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-72/16
22 ноември 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ

4669.

Врз основа на членовите 42 став 4 и 52 став 4 од Законот за класифицирани информации („Службен весник на Република Македонија“ бр.9/04, 113/07, 145/10, 80/12,41/14), директорот на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ НА БЕЗБЕДНОСНИТЕ ПРАШАЛНИЦИ И НА БЕЗБЕДНОСНИТЕ СЕРТИФИКАТИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на обрасците на безбедносните прашалници и на безбедносните сертификати.

Член 2

Обрасците на безбедносните прашалници се определени според степенот на класифицираната информација за која е поднесено барање за издавање безбедносен сертификат и тоа:

- безбедносен прашалник за информации класифицирани со степен „ДРЖАВНА ТАЈНА“ образец „А“;
- безбедносен прашалник за информации класифицирани со степен „СТРОГО ДОВЕРЛИВО“ образец „Б“;
- безбедносен прашалник за информации класифицирани со степен „ДОВЕРЛИВО“ образец „В“.

Член 3

Безбедносниот прашалник “образец „В““ содржи податоци за:

- а) лични податоци за кандидатот:
 - име и презиме;
 - име и презиме на таткото и мајката;
 - занимање (професија);
 - датум и место на раѓање (за родени во странство и името на државата);
 - постојана и привремена адреса;
 - државјанство (вклучувајќи и двојно/повеќе државјанства) и
 - единствен матичен број на граѓанинот;
- б) идентификација:
 - број на лична карта, датум и место на издавање и
 - број на патна исправа, датум и место на издавање и време на важност;
- в) образование:
 - вид образование и
 - назив и седиште на највисоката завршена образовна установа;
- г) вработување:
 - назив и адреса на сегашниот работодавач и
 - називи на сите претходни работодавачи и служби во последните пет години.

Член 4

Безбедносниот прашалник образец „Б“ покрај податоците од член 3 од овој правилник, содржи и податоци за:

- д) матичната медицинска установа
- ѓ) зависности:
 - од алкохол и
 - од наркотици или психотропни супстанции
- е) воена и полициска служба:
 - отслужен воен рок, воена пошта и достигнат чин;
 - воена служба, воена пошта и достигнат чин и
 - полициска служба, полициска единица-установа и достигнат чин
- ж) контакти со странски разузнавачки служби
- з) семејството:
 - брачната состојба;
 - брачниот другар;
 - име и презиме (и поранешни презимиња);
 - датум и место на раѓање;
 - државјанство (вклучувајќи и двојно/повеќе државјанства);
 - единствен матичен број на граѓанинот;
 - деца постари од 18 години;
 - име и презиме;
 - датум и место на раѓање;
 - државјанство (вклучувајќи и двојно/повеќе државјанства);
 - единствен матичен број на граѓанинот.

Член 5

Безбедносниот прашалник образец „А“, покрај податоците од членот 4 од овој правилник, содржи и податоци за:

- с) лица постари од 18 години што живеат со лицето во исто домаќинство:
 - име и презиме;
 - датум и место на раѓање;
 - државјанство (вклучувајќи и двојно/повеќе државјанства);
 - единствен матичен број на граѓанинот;
- и) родителите на кандидатот и за родителите на неговиот брачен другар:
 - име и презиме;
 - датум и место на раѓање;
 - единствен матичен број на граѓанинот;
- ј) финансиска состојба на денот на пополнувањето на прашалникот:
 - редовни месечни приходи изразени во денари;
 - други приходи;
 - приближна вкупна пазарна вредност на недвижниот и движниот имот и парични средства изразено во денари;
 - даночни прекршоци за последните 10 години и
 - к) фотографија на кандидатот.

Член 6

Образец на безбедносните прашалници „А“, „Б“ и „В“, освен податоците од членовите 3, 4 и 5 од овој правилник, содржат и:

- изјава на кандидатот дека на прашањата се дадени вистинити податоци и дека е согласен тие да бидат проверени заради издавање безбедносен сертификат и
- податоци за крајниот резултат од извршената безбедносна проверка.

Член 7

Обрасците на безбедносните прашалници „А“, „Б“ и „В“, кои се дадени во Прилог бр.1, 2 и 3 и се составен дел на овој Правилник, се печатат во А4 формат. (Прилози 1, 2 и 3).

Обележувањето на обрасците се врши на следниот начин: степенот на класификацијата се бележи во средината најгоре (т.н. „хедер“) и најдолу (т.н. „футер“), што се оддалечени по 1,25 сантиметри од рабовите на страницата; другите содржини на безбедносниот прашалник од членовите 3, 4, и 5 од овој правилник, се бележат помеѓу „хедерот“ и „футерот“ во простор што од горниот и од долниот раб на страницата е оддалечен по 1,00 сантиметар, а од левиот и од десниот раб на страницата е оддалечен по 0,5 сантиметри.

Обрасците „А“, „Б“ и „В“ се класифицирани со степен „ИНТЕРНО“. Степенот на класификацијата се означува на секоја страница. На првата страница на образецот, под означениот степен на класификација, се испишани зборовите: „БЕЗБЕДНОСЕН ПРАШАЛНИК“.

Веднаш под нив, во заграда, се испишани зборовите: „кандидатот своерачно го пополнува прашалникот“. Страниците на образецот се обележуваат со реден број од вкупниот број страници.

Во левиот долен агол на последната страница од образецот е местото на кое што се запишуваат датумот и местото на пополнување на безбедносниот прашалник.

Во десниот долен агол на последната страница од образецот има место за потпис на кандидатот.

Член 8

На секој од обрасците на безбедносниот прашалник, на задната страница од последната страница, во горната половина, отпечатена е изјавата на кандидатот во смисла на член 6 став 1 алинеја 1 од овој правилник, што тој своерачно ја пополнува, како и датумот и местото на пополнувањето.

Во долната половина на истата задна страница од последната страница, одделена со полна линија од горната половина, се внесуваат податоците во смисла на член 6 став 1 алинеја 2 од овој правилник, што ги пополнува Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации, и тоа:

- штембилот на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации;
- датум на започнување и датум на завршување на безбедносна проверка и
- дали е или не е издаден безбедносен сертификат.

Член 9

Во зависност од правниот статус на кандидатот за кој треба да се издаде безбедносен сертификат постои:

- безбедносен сертификат за физички лица и
- безбедносен сертификат за правни лица.

Во зависност од тоа за чии класифицирани информации се бара издавање на безбедносен сертификат постои:

- безбедносен сертификат за пристап до класифицирани информации на Република Македонија и
- безбедносен сертификат за пристап до класифицирани информации на странска држава или на меѓународна организација.

Безбедносните сертификати од став 1 и 2 на овој член се издаваат како безбедносен сертификат образец „А“ и како безбедносен сертификат образец „Б“.

Обрасците на безбедносните сертификати „А“ и „Б“ за правни и за физички лица се издаваат само за пристап до класифицирани информации.

Член 10

Безбедносниот сертификат образец „А“ за физичко лице (Прилог бр.4) содржи податоци за:

- името и презимето на лицето на кое му се издава безбедносниот сертификат;
- датумот и местото на раѓање на лицето;
- единствен матичен број на граѓанинот;
- датумот на почетокот на важење и датумот на престанок на важноста на безбедносниот сертификат;
- степенот на класификација на информациите за кои се издава безбедносниот сертификат;
- серискиот број на безбедносниот сертификат;
- назив на органот на издавање на безбедносниот сертификат;
- потпис на овластеното лице на органот на издавање на безбедносниот сертификат и печат на органот на издавање и
- датумот и местото на издавање на безбедносниот сертификат.

Член 11

Безбедносниот сертификат образец „Б“ за физичко лице (Прилог бр.5) содржи податоци за:

- името и презимето на лицето на кое му се издава безбедносниот сертификат;
- единствен матичен број на граѓанинот;
- датумот на почетокот на важење и датумот на престанок на важноста на безбедносниот сертификат;
- степенот на класификација на информациите за кои се издава безбедносниот сертификат;
- серискиот број на безбедносниот сертификат;
- назив на органот на издавање на безбедносниот сертификат;
- потпис на овластеното лице на органот на издавање на безбедносниот сертификат и печат на органот на издавање и
- датумот и местото на издавање на безбедносниот сертификат.

Безбедносниот сертификат има важност само со приложување на личната карта или на патна исправа на физичкото лице.

Член 12

Безбедносниот сертификат образец „А“ за правно лице (Прилог бр.6) содржи податоци за:

- назив и седиште на субјектот на кој му се издава безбедносниот сертификат;
- единствен даночен број на субјектот;

- име и презиме и единствен матичен број на граѓанинот што е одговорно лице на субјектот;
- датумот на почетокот на важење и датумот на престанок на важноста на безбедносниот сертификат;
- степенот на класификација на информациите за кои се издава безбедносниот сертификат;
- серискиот број на безбедносниот сертификат;
- назив на органот на издавање на безбедносниот сертификат;
- потпис на овластеното лице на органот на издавање на безбедносниот сертификат и печат на органот на издавање и
- датумот и местото на издавање на безбедносниот сертификат.

Член 13

Безбедносниот сертификат образец „Б“ за правно лице (Прилог бр.7) содржи податоци за:

- назив и седиште на субјектот на кој му се издава безбедносниот сертификат;
- единствен даночен број на субјектот;
- име и презиме на одговорното лице на субјектот;
- датумот на почетокот на важење и датумот на престанок на важноста на безбедносниот сертификат;
- степенот на класификација на информациите за кои се издава безбедносниот сертификат;
- серискиот број на безбедносниот сертификат;
- назив на органот на издавање на безбедносниот сертификат;
- потпис на овластеното лице на органот на издавање на безбедносниот сертификат и печат на органот на издавање и
- датумот и местото на издавање на безбедносниот сертификат.

Безбедносниот сертификат има важност само со приложување на даночната карта на правното лице.

Член 14

Безбедносниот сертификат образец „А“ се печати во А4 формат.

Безбедносните сертификати образец „Б“ за пристап до класифицирани информации на Република Македонија се печатат со формат 60 мм на 90 мм.

Безбедносниот сертификат образец „Б“ за пристап до класифицирани информации на странска држава или меѓународна организација се печати во А4 формат, во согласност со ратификуван договор за размена и заштита на класифицирани информации меѓу Република Македонија и странската држава или меѓународната организација.

Член 15

Обележувањето на безбедносниот сертификат образец „А“ се врши така што: во т.н. „хедер“ горе десно на страницата, се бележи буквата „А“ која е оддалечена 1,25 сантиметри од работ на страницата.

Во просторот помеѓу „хедерот“ и „футерот“, што од горниот и од долниот раб на страницата е оддалечен по 2,54 сантиметри, а од левиот и од десниот раб на страницата е оддалечен по 3,17 сантиметри, се бележат другите содржини: во горниот дел на страницата, вед-

наш под означениот степен на класификација е отпечатен грбот на Република Македонија и под него зборовите: „Република Македонија“; под нив е испишан полниот назив на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации; под називот на Дирекцијата, на средината од страницата се испишани зборовите: „БЕЗБЕДНОСЕН СЕРТИФИКАТ“. Под овие зборови се бележат другите содржини на безбедносните сертификати, и тоа од член 10 од овој правилник (за физички лица), односно од член 12 од овој правилник (за правни лица), но така што како последни, во левиот долен дел на страницата, едно по друго се испишани серискиот број на сертификатот и датумот на издавањето, во десниот долен дел на страницата има место за потписот на овластеното лице на органот на издавањето на безбедносниот сертификат, а во средината во долниот дел на страницата има место за печатот на органот на издавањето на безбедносниот сертификат.

На задната страница од безбедносниот сертификат отпечатен е текстот: „Согласно член 37 од Законот за класифицирани информации лицето има пристап до информации класифицирани со степен: (место за наведување на степенот за кој е извршена безбедносна проверка). Лицата што имаат безбедносен сертификат за пристап до повисок степен на класифицирани информации, имаат право на користење на класифицирани информации од понизок степен“.

Член 16

Обележувањето на безбедносниот сертификат образец „Б“ за пристап до класифицирани информации на Република Македонија се врши во зависност од тоа за кое лице се издава, и тоа:

1. За физички лица

- за користење класифицирани информации на Република Македонија обележувањето се врши така што:

На предната страна од образецот е отпечатен грбот на Република Македонија и под него зборовите: „Република Македонија“. Под нив е испишан полниот назив на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации. Под називот на Дирекцијата, на средината од страницата се испишани зборовите: „БЕЗБЕДНОСЕН СЕРТИФИКАТ“.

Под овие зборови е отпечатена линија со дебелина од 6 мм, во боја соодветна на степенот на класифицираните информации за кои се издава безбедносниот сертификат. Под линијата, во средина, се испишува името и презимето на лицето на кое му се издава безбедносниот сертификат. Под нив, на левата страна, се испишува единствениот матичен број на граѓанинот, под него серискиот број на безбедносниот сертификат, а под него, во два реда едно по друго се испишуваат датумот на издавањето и датумот на престанок на важењето на безбедносниот сертификат. На десната страна, во ист ред со датумот на издавањето на безбедносниот сертификат, има место за потписот на овластеното лице на органот на издавањето. На средината долу има место за печатот на органот на издавањето на безбедносниот сертификат.

На задната страна од образецот, најгоре и најдолу е отпечатена линија со дебелина од 6 мм, во боја соодветна на степенот на класифицираните информации за кои се издава безбедносниот сертификат. Под горната линија е отпечатен текстот: „Согласно член 37 од Законот за класифицирани информации лицето има пристап до информации класифицирани со степен „ ____“. Во средината се испишува степенот за кој е извршена безбедносна проверка. Над долната линија е отпечатен текстот: „Лицата што имаат безбедносен сертификат за пристап до повисок степен на класифицирани информации, имаат право на користење на класифицирани информации од понизок степен“.

- За користење класифицирани информации на странска држава или меѓународна организација обележувањето се врши според ратификуван меѓународен договор за размена и заштита на класифицирани информации склучен со одделна држава или со меѓународна организација, при што како орган на издавање на безбедносниот сертификат се наведува Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации. На безбедносниот сертификат има место за потписот на овластеното лице на органот на издавањето и за печат на органот на издавањето на безбедносниот сертификат.

2. За правни лица

На предната страна од образецот е отпечатен грбот на Република Македонија и под него зборовите: „Република Македонија“. Под нив е испишан полниот назив на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации. Под називот на Дирекцијата, на средината од страницата се испишани зборовите: „БЕЗБЕДНОСЕН СЕРТИФИКАТ“. Под овие зборови е отпечатена линија со дебелина од 6 мм, во боја соодветна на степенот на класифицираните информации за кои се издава безбедносниот сертификат. Под линијата, во средина, се испишува назив и седиште на правното лице на кое му се издава безбедносниот сертификат. Под нив, на левата страна, се испишува единствениот даночен број на субјектот, а под него името и презимето на одговорното лице на субјектот. Под името и презимето се испишува серискиот број на безбедносниот сертификат, а под него, во два реда едно по друго се испишува датумот на издавањето и датумот на престанок на важењето на безбедносниот сертификат. На десната страна, во ист ред со датумот на издавањето на безбедносниот сертификат, има место за потписот на овластеното лице на органот на издавањето. На средината долу има место за печатот на органот на издавањето на безбедносниот сертификат.

На задната страница од образецот, најгоре и најдолу е отпечатена линија со дебелина од 6 мм, во боја соодветна на степенот на класифицираните ин-

формации за кои се издава безбедносниот сертификат. Под горната линија е отпечатен текстот: „Согласно член 37 од Законот за класифицирани информации правното лице има пристап до информации класифицирани со степен“. Во средината се испишува степенот за кој е извршена безбедносна проверка. Над долната линија е отпечатен текстот: „Правните лица што имаат безбедносен сертификат за пристап до повисок степен на класифицирани информации, имаат право на користење на класифицирани информации од понизок степен“.

Член 17

Во зависност од степенот на класификацијата на информациите за кои се издаваат, боите на линиите на обрасците на безбедносните сертификати „Б“ за пристап до класифицирани информации на Република Македонија се следни:

- за ДРЖАВНА ТАЈНА – црвена боја;
- за СТРОГО ДОВЕРЛИВО - сина боја;
- за ДОВЕРЛИВО - зелена боја.

Член 18

По пополнувањето и заверката со потпис и печат, безбедносните сертификати „Б“ за пристап до класифицирани информации на Република Македонија се пластифицираат.

Член 19

Доколку со меѓународен договор не е поинаку определено, текстот на безбедносниот сертификат „Б“ за пристап до класифицирани информации на странска држава или меѓународна организација е напишан на англиски јазик.

Член 20

Обрасците „А“, „Б“ и „В“ на безбедносните прашалници и обрасците „А“ и „Б“ на безбедносните сертификати, се дадени во Прилог бр.1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 се составен дел на овој правилник.

Член 21

Со овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на обрасците на безбедносниот прашалник и на безбедносните сертификати („Службен весник на Република Македонија“ бр.87/4).

Член 22

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-181/7
18 ноември 2016 година
Скопје

Директор,
д-р Александар Нацев, с.р.

Образец А**Прилог бр.1****Безбедносен прашалник**


(Кандидатот своерачно го пополнува прашалникот)

Лични податоци					
Име и Презиме					
Име и презиме на таткото и мајката					
Занимање (професија)					
Датум и место на раѓање (за родени во странство и името на државата)					
Постојана адреса					
Привремена адреса					
Државјанство (двојно или повеќекратно државјанство доколку има)					
Единствен матичен број на граѓанинот					
Податоци за идентификација					
Број на лична карта				Датум и место на издавање	
Број на патна исправа				Датум на издавање	
				Издадена од:	
				Важи до :	
Образование					
Степен на образование				Назив и седиштена највисоката завршена образовна установа	
Податоци за вработување					
Назив и адреса на сегашниот работодавач					
Називи на сите претходни работодавачи и служби во последните 5 години					
Матична медицинска установа					
Матична медицинска установа, матичен лекар					
Зависности					
Дали сте или сте биле зависник од алкохол				ДА / НЕ	
Дали користите или сте користеле наркотици или психотропни супстанции				ДА / НЕ	
Воена и полициска служба					
Отслужен воен рок	ДА / НЕ	Воена пошта		чин	
Воено лице	ДА / НЕ	Воена пошта		чин	
Полициски службеник	ДА / НЕ	Полициска единица- установа		чин	
Контакти со странски разузнавачки служби					

Семејство			
Брачна состојба	саец	женет мажена	разведен
			вдовец вдовица
			вонбрачна заедница
			друго
Брачен другар			
Име и презиме (и поранешни презимиња)			
Датум и место на раѓање			
Државјанство			
Поранешни, двојни или повеќе државјанства			
Единствен матичен број на граѓанинот			
Деца (постари од 18 години)			
име и презиме	датум и место на раѓање	државјанство	единствен матичен број
Лица постари од 18 години кои живеат со кандидатот во исто домаќинство			
име и презиме	датум и место на раѓање	државјанство	единствен матичен број
Родители			
	име и презиме	државјанство	единствен матичен број
на кандидатот			
на сопругот/ сопругата			
Финансиска состојба			
Редовни месечни приходи изразени во денари			
Други приходи			
Приближна вкупна пазарна вредност на недвижниот и движниот имот и парични средства изразено во денари			
Даночни прекршоци во последните 10 години			

Фотографија на кандидатот

Во _____
на ден __. __. 20__



Потпис на кандидатот

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот

од

(име, татково име и презиме)

изјавувам под целосна морална, материјална и кривична одговорност дека податоците наведени во овој прашалник, се точни и дека сум согласен тие да бидат проверени заради издавање на безбедносен сертификат за пристап до класифицирани информации.

Во _____
_____ 20__ год.

Изјавил,

Пополнува Дирекција за безбедност на класифицирани информации

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ
НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИБр. _____
_____ 20__ година
СкопјеПроверката започнала на : _____ 20__ година
Проверката завршила на: _____ 20__ година

ИЗДАДЕН БЕЗБЕДНОСЕН СЕРТИФИКАТ ДА / НЕ

Овластено лице

Образец Б

Прилог бр.2

Безбедносен прашалник

(Кандидатот своерачно го пополнува прашалникот)

Лични податоци			
Име и Презиме			
Име и презиме на таткото и мајката			
Занимање (професија)			
Датум и место на раѓање (за родени во странство и името на државата)			
Постојана адреса			
Привремена адреса			
Државјанство (двојно или повеќекратно државјанство доколку има)			
Единствен матичен број на граѓанинот			
Податоци за идентификација			
Број на лична карта		Датум и место на издавање	
Број на патна исправа		Датум на издавање	
		Издадена од:	
		Важи до :	
Образование			
Степен на образование		Назив и седиште на највисоката завршена образовна установа	
Податоци за вработување			
Назив и адреса на сегашниот работодавач			
Називи на сите претходни работодавачи и служби во последните 5 години			
Матична медицинска установа			
Матична медицинска установа, матичен лекар			
Зависности			
Дали сте или сте биле зависник од алкохол		ДА / НЕ	
Дали користите или сте користеле наркотици или психотропни супстанции		ДА / НЕ	
Воена и полициска служба			
Отслужен воен рок	ДА / НЕ	Воена пошта	чин
Воено лице	ДА / НЕ	Воена пошта	чин
Полициски службеник	ДА / НЕ	Полициска единица- установа	чин
Контакти со странски разузнавачки служби			

Семејство						
Брачна состојба	самец	женет мажена	разведен	вдовец вдовица	вонбрачна заедница	друго
Брачен другар						
Име и презиме (и поранешни презимиња)						
Датум и место на раѓање						
Државјанство						
Поранешни, двојни или повеќе државјанства						
Единствен матичен број на граѓанинот						
Деца (постари од 18 години)						
име и презиме	датум и место на раѓање	државјанство	единствен матичен број			

Во _____
на ден ____ . ____ . 20__

Потпис на кандидатот

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот

од

(име, татково име и презиме)

изјавувам под целосна морална, материјална и кривична одговорност дека податоците наведени во овој прашалник, се точни и дека сум согласен тие да бидат проверени заради издавање на безбедносен сертификат за пристап до класифицирани информации.

Во _____
_____ 20__ год.

Изјавил,

Пополнува Дирекција за безбедност на класифицирани информации

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ
НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИБр. _____
_____ 20__ година
СкопјеПроверката започнала на : _____ 20__ година
Проверката завршила на: _____ 20__ година

ИЗДАДЕН БЕЗБЕДНОСЕН СЕРТИФИКАТ ДА / НЕ

Овластено лице

Образец В

Прилог бр.3

Безбедносен прашалник

(Кандидатот своерачно го пополнува прашалникот)

Лични податоци			
Име и Презиме			
Име и презиме на таткото и мајката			
Занимање (професија)			
Датум и место на раѓање (за родени во странство и името на државата)			
Постојана адреса			
Привремена адреса			
Државјанство (двојно или повеќекратно државјанство доколку има)			
Единствен матичен број на граѓанинот			
Податоци за идентификација			
Број на лична карта		Датум и место на издавање	
Број на патна исправа		Датум на издавање	
		Издадена од:	
		Важи до :	
Образование			
Степен на образование		Назив и седиште на највисоката завршена образовна установа	
Податоци за вработување			
Назив и адреса на сегашниот работодавач			
Називи на сите претходни работодавачи и служби во последните 5 години			

Во _____
на ден ____ . ____ . 20 ____

Потпис на кандидатот

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот

од

(име, татково име и презиме)

изјавувам под целосна морална, материјална и кривична одговорност дека податоците наведени во овој прашалник, се точни и дека сум согласен тие да бидат проверени заради издавање на безбедносен сертификат за пристап до класифицирани информации.

Во

_____ 20__ год.

Изјавил,

Пополнува Дирекција за безбедност на класифицирани информации



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ
НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ

Бр. _____

_____ 20__ година

Скопје

Проверката започнала на : _____ 20__ година

Проверката завршила на: _____ 20__ година

ИЗДАДЕН БЕЗБЕДНОСЕН СЕРТИФИКАТ ДА / НЕ

Овластено лице

Образец А

Прилог бр.4



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА
КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ
БЕЗБЕДНОСЕН СЕРТИФИКАТ

Име:

Презиме:

Датум и место на раѓање:

Единствен матичен број на граѓанинот:

Има право на пристап до информации класифицирани со степен:

Сериски број:

Датум на издавање:

Датум на престанок на важноста:

М.П.

овластено лице

Согласно член 37 од Законот за класифицирани информации лицето има пристап до информации класифицирани со степен:

Лицата што имаат безбедносен сертификат за пристап до повисок степен на класифицирани информации имаат право на користење класифицирани информации од понизок степен.

Образец Б

Прилог бр.5

	
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ	
БЕЗБЕДНОСЕН СЕРТИФИКАТ	
ПЕТАР ПЕТРОВСКИ	
ЕМБГ:	0101970400000
Сериски број:	00001
Датум на издавање:	01.01.2016
Важи до:	31.12.2020
М.П.	_____
	овластено лице

Согласно член 37 од Законот за класифицирани информации („Службен весник на Република Македонија“, број 09/04) лицето има пристап до информации класифицирани со степен:	
ДРЖАВНА ТАЈНА	
Лицата кои имаат безбедносен сертификат за пристап до повисок степен на класифицирани информации имаат право на користење на класифицирани информации од понизок степен.	

	
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ	
БЕЗБЕДНОСЕН СЕРТИФИКАТ	
ПЕТАР ПЕТРОВСКИ	
ЕМБГ:	0101970400000
Сериски број:	00001
Датум на издавање:	01.01.2016
Важи до:	31.12.2020
М.П.	_____
	овластено лице

Согласно член 37 од Законот за класифицирани информации („Службен весник на Република Македонија“, број 09/04) лицето има пристап до информации класифицирани со степен:	
СТРОГО ДОВЕРЛИВО	
Лицата кои имаат безбедносен сертификат за пристап до повисок степен на класифицирани информации имаат право на користење на класифицирани информации од понизок степен.	

	
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ	
БЕЗБЕДНОСЕН СЕРТИФИКАТ	
ПЕТАР ПЕТРОВСКИ	
ЕМБГ:	0101970400000
Сериски број:	00001
Датум на издавање:	01.01.2016
Важи до:	31.12.2025
М.П.	_____
	овластено лице

Согласно член 37 од Законот за класифицирани информации („Службен весник на Република Македонија“, број 09/04) лицето има пристап до информации класифицирани со степен:	
ДОВЕРЛИВО	
Лицата кои имаат безбедносен сертификат за пристап до повисок степен на класифицирани информации имаат право на користење на класифицирани информации од понизок степен.	

Образец А

Прилог бр.6



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА
КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ
БЕЗБЕДНОСЕН СЕРТИФИКАТ

Назив и седиште:

Единствен даночен број:

Име и презиме на одговорното лице:

ЕМБГ на одговорното лице:

Има право на пристап до информации класифицирани со степен:

Сериски број:

Датум на издавање:

Датум на престанок на важноста:

М.П.

овластено лице

Согласно член 37 од Законот за класифицирани информации правното лице има пристап до информации класифицирани со степен:

Правните лица што имаат безбедносен сертификат за пристап до повисок степен на класифицирани информации имаат право на користење класифицирани информации од понизок степен.

Образец Б

Прилог бр.7


РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА
КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ

БЕЗБЕДНОСЕН СЕРТИФИКАТ

ФИРМА АД Скопје

ЕДБ: **МК4030007000000**
Петар Петровски

Сериски број: **00001**
Датум на издавање: **01.01.2016** М.П. _____
Важи до: **31.12.2020** овластено лице

Согласно член 37 од Законот за класифицирани информации („Службен весник на Република Македонија“, број 09/04) лицето има пристап до информации класифицирани со степен:

ДРЖАВНА ТАЈНА

Правното лице кои има безбедносен сертификат за пристап до повисок степен на класифицирани информации имаат право на користење на класифицирани информации од понизок степен.


РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА
КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ

БЕЗБЕДНОСЕН СЕРТИФИКАТ

ФИРМА АД Скопје

ЕДБ: **МК4030007000000**
Петар Петровски

Сериски број: **00001**
Датум на издавање: **01.01.2016** М.П. _____
Важи до: **31.12.2020** овластено лице

Согласно член 37 од Законот за класифицирани информации („Службен весник на Република Македонија“, број 09/04) лицето има пристап до информации класифицирани со степен:

СТРОГО ДОВЕРЛИВО

Правното лице кои има безбедносен сертификат за пристап до повисок степен на класифицирани информации имаат право на користење на класифицирани информации од понизок степен.


РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА
КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ

БЕЗБЕДНОСЕН СЕРТИФИКАТ

ФИРМА АД Скопје

ЕДБ: **МК4030007000000**
Петар Петровски

Сериски број: **00001**
Датум на издавање: **01.01.2016** М.П. _____
Важи до: **31.12.2025** овластено лице

Согласно член 37 од Законот за класифицирани информации („Службен весник на Република Македонија“, број 09/04) лицето има пристап до информации класифицирани со степен:

ДОВЕРЛИВО

Правното лице кои има безбедносен сертификат за пристап до повисок степен на класифицирани информации имаат право на користење на класифицирани информации од понизок степен.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Лука Кржалоски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2016208